



**ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA**

Општина Гевгелија
Градоначалник
Бр.11-174/1
15.02.2019 година

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) општина Гевгелија го издава следното :

С О О П Ш Т Е Н И Е

**Се известуваат граѓаните и правните лица на територија на општина Гевгелија,
дека се распишува**

**Ј А В Е Н П О В И К
за доставување на иницијативи за изработка на
урбанистички планови**

Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), во првиот квартал од 2019 година.

- Јавниот повик ќе трае од 20.02.2019 год. до 25.03.2019 год. (триесет и три дена сметано од денот на објавата).
- Јавниот повик ќе биде објавен на веб страната на општина Гевгелија, www.gevgelija.gov.mk, на огласна табла во општината, во службено гласило на општината, во информацискиот систем е-урбанизам, во дневниот весник „Нова Македонија“
- Во периодот на траење на јавниот повик секое заинтересирано правно и физичко лице може да достави иницијатива за изработка и донесување на урбанистички планови од членот 7 став (1) точка 2, 3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.
- Заинтересираните правни и физички лица иницијативите можат да ги достават во писмена форма преку архивата на општина Гевгелија или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во горе наведениот рок.
- Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план.
- За доставените иницијативи подносителите ќе бидат известени во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма, во рок од 15 работни дена од истекот на рокот за доставување на иницијативи.
- Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените иницијативи треба да ги обезбедат правните или физички лица кои се подносиители на иницијативата.

Градоначалник
на општина Гевгелија
м-р Сашо Поцков